

Манифестација НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2019

Програма за 30 ноември (сабота) 2019 г. – средни училишта – Биологија, Географија, Математика и Хемија

Време	Активност	Место / Просторија	Забелешка
08:30-9:30	Регистрација и подготовка на натпреварувачите	Приземје	Задолжително Место за регистрација на учесници
09:30	Свечено отворање	Физички амфитеатар	Приземје
10:00-12:45	Натпревар во експерименти и изработки	Ходници на II спрат Работните места за натпреварувачите ќе бидат обележани.	Натпреварувачите остануваат до 13 часот на своите места. За посетители влезот е слободен од 11-13ч.
12:45-13:30	Пауза за ручек и кафе пауза		<p>За време на паузата за ручек (13:00-14:00) ќе се реализира квиз натпревар за учениците. Квизот ќе го реализира ИЗСГ Природник во просторија 95.</p> <p>Приземје</p>
13:30 - 14:00	<i>Следење на кафеавата мечка во Преспанскиот регион</i> Андреј Гонев	Физички амфитеатар	
14:00-14:30	Предавање за ученици и наставници <i>Дмитриј Иванович Менделеев и Периодниот систем на елементите</i> Владимир Петрушевски		
14:30-15:00	<i>Геопаркови, современ начин на заштита на геонаследството</i> Ивица Милевски		
15:00-15:15	Кафе пауза		
15:15-15:45	<i>Највпечатливите соѕвездија на небото над нас</i> Моника Пешевска	Физички амфитеатар	
15:45-16:15	<i>Escape room активности во наставата по природни науки</i> Марина Стојановска		
16:15-17:15	Кафе пауза за наставници (подигање на сертификати за учество на ментори, наставници и ученици)	Физички амфитеатар Приземје	Место за регистрација на учесници
	За ученици: Посети на лаборатории за ученици	16:30 - Распределба по групи во зависност од интересот, локација: математика и географија -I спрат, биологија – приземје соба 47, хемија – пред влезот на зградата	При регистрација учесниците избираат група во која ќе се приклучат.
17:15	Доделување дипломи на најуспешните	Физички амфитеатар	Приземје

Организатори на манифестацијата

Македонско географско друштво - МГД

Македонско биолошко друштво - МБД

Сојуз на хемичари и технолози на Македонија - СХТМ

Сојуз на математичари на Македонија - СММ

Друштво на физичари на Македонија

Македонско астрономско друштво - МАД

Скопско астрономско друштво - САД

Македонско еколошко друштво - МЕД

Истражувачко здружение на студенти географи - ИЗСГ Природник

Истражувачко друштво на студенти биолози - ИДСБ

Природно-математички факултет – ПМФ, УКИМ, Скопје